



Building the Basis for the Reform of the Tobacco Sector



European Union IPA Program TAIB 2013
EUROPEAID/138538/IN/SER/MK

АПЛИКАЦИЈА

За учество во пилот активности за диверзификација и подбрување на ефикасноста на земјоделските стопанства во Македонија во рамките на проектот: „Градење на основи за реформа во тутунскиот сектор“ финансиран од страна на ЕУ

Име и презиме:

Адреса на живеење:

Општина/катастарска парцела:

Регистерски Број:

Број на телефон:

E-mail:

Општи критериуми за избор

1. Производствен регион каде што се произведува тутунот:

Прилеп

Радовиш

Битола

Друг

Доколку производството на тутун е во друг регион, наведете општина: _____

2. Статус:

Индивидуален земјоделец, производител
на тутун
(Земјоделско стопанство) *

Правен субјект

*Ќе им биде даден приоритет на земјоделските стопанства регистрирани во ФАДН системот

за сметководство на фарми на АПРЗ





Building the Basis for the Reform of the Tobacco Sector



EUROPEAID/138538/IH/SER/MK

3. Површина на која се огледува тутунот:

0,2-0,5 ha

0,5-0,7 ha

0,7-1,00 ha

друга (наведете) _____

4. Тип на тутун кој се произведува во стопанството:

Прилеп

Јака

Друг

Доколку вашиот одговор е „друг“, наведете кој: _____

5. Дали вршите ротација на култури? Доколку одговорот е да, наведете со која:

Пипер

Житни Култури

Сточна Храна

Друго _____

6. Дали го наводнувате тутунот и која е вкупната наводнувана површина?

Да Не

6.1 Доколку одговорот е да, наведете ја површината:

0,05-0,1 ha

0,1-0,5 ha

0,5-1,00 ha

Друга _____

This Project is funded by the European Union



This project is implemented by EVOLUXER and its consortium partners
Address: 1000 Skopje, Aminta the third
Tel : +389 (71) 388923





Building the Basis for the Reform of the Tobacco Sector



EUROPEAID/138538/IH/SER/MK

7. Дали наводнувате други култури:

Да Не

7.1 Доколку одговорот е да, наведете ја површината:

0,05-0,1 ha

0,1-0,5 ha

0,5-1,00 ha

Друга _____

8. Дали одгледувате добиток:

Да Не

Ако одговорот е да, наведете го видот и бројот на добитокот:

Говеда, број на грла _____

Овца, број на грла _____

Кози, број на грла _____

Друго _____

9. Земјоделска механизација:

Машина за садење тутун

Прскалка за заштита

Хидраулична сеалка за житни и/или фуражни култури

Друго _____

10. Број на ангажирани лица во земјоделското стопанство:

****При процесот на селекција комисијата има право да побара дополнителна документација која ќе послужи како доказ за потврда на изјавенто во овој документ.**

This Project is funded by the European Union



This project is implemented by EVOLUXER and its consortium partners
Address: 1000 Skopje, Aminta the third
Tel : +389 (71) 388923

